



Во прилог на барањето да се достави уплатница за административни такси:  Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Банка на примач: Народна банка на Република Македонија  Трансакциска сметка: 100000000063095 Уплатна сметка: 840____ (во зависност од општината) 03161  Приходна шифра и програма: 722313 00 Износ: 50,00 денари	Во прилог на барањето да се достави уплатница за административни такси:  Назив и седиште на примач: Приходи на органи на управа Банка на примач: Народна банка на Република Македонија  Трансакциска сметка: 100000000063095 Уплатна сметка: 840____(во зависност од општината) 06116  Приходна шифра и програма: 725930 00 Износ: 250,00 денари
--	--

БАРАЊЕ

ЗА ПОДДРШКА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА МАКЕДОНСКАТА  
ИНДУСТРИЈА

Надоместување на дел од трошоците за развој на деловниот субјект, развој на производ и  
развој на пазар

согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017  
(Службен весник на Република Македонија бр.192/2016)  
Област Б. Имплементација на индустриската политика

---

(полн назив на деловниот субјект)

Пополнува деловниот субјект/барателот

	Податоци за деловниот субјект/барателот:	
	Полн назив на деловниот субјектот/барател	
	Седиште и адреса на деловниот субјект/барател	
	Општина, плански регион	Општина:

		Плански регион: во кој плански регион спаѓа определена општина може да се провери на веб страницата на Бирото за регионален развој www.brr.gov.mk	<input type="checkbox"/> Скопски <input type="checkbox"/> Источен <input type="checkbox"/> Југоисточен <input type="checkbox"/> Североисточен <input type="checkbox"/> Пелагониски <input type="checkbox"/> Вардарски <input type="checkbox"/> Југозападен <input type="checkbox"/> Полошки
	Матичен број		
	Даночен број		
	Жиро сметка и банка		
	Приоритетна дејност (главна приходна шифра)		
	Одговорно лице		
	Контакт телефон		
	Електронска адреса		
	Веб страница на деловниот субјект		
	Големина на деловниот субјект	Согласно категоризацијата во документите за регистрација	<input type="checkbox"/> Микро <input type="checkbox"/> Мал <input type="checkbox"/> Среден <input type="checkbox"/> Голем
	Број на вработени		
	Дали компанијата извезува дел од своето производство/услуги	Да Не	
	Колкав процент од аутпутот на компанијата се извезува на странски пазари		
	<p>Намена на бараните средства (заокружете само една активност - предмет на барањето)  <b>МЕРКА 1. Поддршка за зголемување на конкурентноста на македонската индустрија:</b></p> <p><b>1.1. Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар за следните активности:</b></p> <p>1.1.1 Изработка на нови организациони модели врз основа на ИКТ;</p> <p>1.1.2 Изработка на техничка документација за нов производ односно за подобрување на постојниот производ;</p> <p>1.1.3 Изработка на идејно решение и/или печатење на: нова амбалажа, етикетирање, лого на производ и промотивни печатени материјали;</p> <p>1.1.4 Изготвување на студии за истражување на пазарот и/или маркетинг стратегија и/или активности за развој на бренд;</p> <p>1.1.5 Изработка на проекти за енергетска ефикасност и/или воведување на стандард за енергетски менаџмент ISO 50001 и</p> <p>1.1.6 Изработка на проекти за зголемување на продуктивноста, ефикасноста и ефективноста.</p>		

Место и дата

МП

Подносител на барањето

---

---